



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 3 октомври 1979
Скопје
Број 29 Год. XXXV

Претплатата за 1979 година изнесува 500 динари. Овој број чини 4 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

406.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВНАТА ИНСПЕКЦИЈА

Се прогласува Законот за управната инспекција,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 септември 1979 година.

Бр. 08-2341
25 септември 1979 година
Скопје

По овластување
од Претседателството на СРМ,
член на Претседателството,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА УПРАВНАТА ИНСПЕКЦИЈА

Член 1

Управната инспекција го опфаќа надзорот над извршувањето на Законот за општата управна постапка и другите закони и прописи што содржат одредби за управната постапка, за канцелариското работење, за стручната спрема на работниците што вршат дејствија во управната постапка, како и надзорот над ефикасното остварување на правата и интересите на работните луѓе и граѓаните, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници во оваа постапка.

Надзорот од став 1 на овој член се врши во органите на управата и во организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници, општествените организации, здруженијата на граѓаните и во други организации кога решаваат во поединечни предмети за определени права и обврски во вршењето на јавните овластувања (организации и заедници што вршат јавни овластувања).

Член 2

Работите на управната инспекција се работи од општ интерес за Републиката.

Член 3

Работите на управната инспекција, во рамките на правата и должностите на општината односно на градската заедница, ги врши органот на управата утврден со одлука на собранието на оп-

штината односно на градската заедница (орган на управната инспекција).

Работите на управната инспекција, во рамките на правата и должностите на Републиката, ги врши Републичкиот управен инспекторат во состав на Републичкиот секретаријат за законодавство и организација.

Член 4

Органот на управната инспекција на општината ги врши работите на управната инспекција во општинските органи на управата и во организациите и заедниците што вршат јавни овластувања, освен во органите, организациите и заедниците опрделени во член 5 и 6 на овој закон.

Член 5

Органот на управната инспекција на градската заедница ги врши работите на управната инспекција во органите на управата на градската заедница и во организациите и заедниците што вршат јавни овластувања, основани од градската заедница односно за подрачјето на градската заедница.

Член 6

Републичкиот управен инспекторат ги врши работите на управната инспекција во републичките органи на управата и организациите и заедниците што вршат јавни овластувања основани од Републиката односно за територијата на Републиката.

Член 7

Републичкиот управен инспекторат спрема органот на управната инспекција на општината односно на градската заедница ги има следните права и должности:

- 1) врши непосреден надзор над нивната работа,
- 2) им дава задолжителни инструкции за нивната работа,
- 3) им наложува да извршат одделна работа на надзор од нивна надлежност, ако утврди дека таа работа не се врши или правилно не се врши,
- 4) може да побара од тие органи да извршат определена работа на надзор од негова надлежност, со обврска да им ги надомести трошоците,
- 5) донесува решение за определување на управна мерка ако тоа не го сторил органот на управната инспекција на општината односно на градската заедница.

За преземените дејствија од точките 1, 3 и 4 од став 1 на овој член, Републичкиот управен инспекторат е должен да го извести извршниот совет на собранието на општината односно на градската заедница.

Член 8

Републичкиот управен инспекторат може непосредно да ги врши работите на управната инспекција, ако и додека општинскиот орган на управната инспекција односно органот на управната инспекција на градската заедница не ги врши работите на управната инспекција.

Член 9

Работите на управната инспекција ги вршат инспектори.

Член 10

Инспектор во органот на управната инспекција може да биде лице кое завршило правен факултет и има најмалку 3 години работно искуство на управни работи, а инспектор во Републичкиот управен инспекторат може да биде лице кое има правен факултет и најмалку 5 години работно искуство на управни работи.

Член 11

За вршење на определени работи на управната инспекција со сите овластувања на инспектор, може да се овласти и работник на организација на здружен труд или на друга самоуправна организација и заедница, кој ги исполнува условите од член 10 на овој закон.

Кога определени работи на управната инспекција се доверуваат да ги врши работник на организација на здружен труд или на друга самоуправна организација или заедница, прашањата сврзани со вршењето на тие работи се уредуваат со договор меѓу органот на управната инспекција и организацијата на здружениот труд или другата самоуправна организација или заедница.

Член 12

Службеното својство на инспектор се утврдува со легитимација.

Легитимацијата ја издава извршниот совет на собранието на општествено-политичката заедница.

Се овластува републичкиот секретар за законодавство и организација да го пропише образецот на легитимацијата.

Член 13

Во вршењето на работите од својата надлежност инспекторите се овластени:

1. да остваруваат увид во извршувањето на законите и другите прописи и да бараат потребни податоци за тоа,

2. да наредат отстранување на недостатоците во примената на законите и другите прописи, и

3. да наредат определен начин на постапување на органот на управата и организацијата или заедницата што врши јавно овластување.

Член 14

Во вршењето на управната инспекција инспекторот им дава правна помош на работните луѓе и граѓаните во остварувањето на правата и извршувањето на обврските во управната постапка и им укажува на органите на управата и на организациите и заедниците што вршат јавни овластувања на можните начини за поефикасно остварување интересите на работните луѓе и граѓаните во управната постапка.

Член 15

Органите на управата и организациите и заедниците што вршат јавни овластувања се должни на инспекторот да му овозможат непосреден увид, непречено вршење на работите на управниот надзор и по негово барање да му ги достават потребните податоци и материјали во рокот што тој ќе го определи.

Член 16

Пред да започне со инспекцискиот надзор инспекторот е должен да го извести функционерот односно раководниот работник во органот што раководи со органот на управата, како и раководниот орган односно одговорното лице на организацијата или заедницата.

Член 17

За извршениот инспекциски надзор инспекторот составува записник во кој се внесува наодот за положбата и предложените мерки.

Записникот од став 1 на овој член му се враќа на функционерот што раководи со органот на управата односно на раководниот орган или одговорното лице на организацијата или заедницата што врши јавни овластувања, во кој е извршен управниот надзор.

Органот на управата, организацијата или заедницата што врши јавни овластувања е должен најдоцна во рок од 15 дена да го разгледа записникот од став 1 на овој член и за преземените мерки да го извести органот на управната инспекција.

Член 18

Извршувањето на мерките или дејствијата што произлегуваат од записникот од став 1 на член 17 на овој закон, го наредува инспекторот со решение, во кое се определува и рокот на извршувањето, доколку по учените забелешки доставени со записникот не е постапено.

Член 19

Против решението на инспекторот на органот на управната инспекција може да се изјави жалба до Републичкиот управен инспекторат во рок од 8 дена од денот на доставувањето на решението.

Против решението на инспекторот на Републичкиот управен инспекторат може да се изјави жалба до републичкиот секретар за законодавство и организација во рок од 8 дена од денот на доставувањето на решението.

Член 20

Кога во вршењето на управната инспекција инспекторот ќе утврди повреда на прописите над чие извршување врши надзор друг орган, за тоа е должен веднаш да го извести тој орган.

Член 21

Ако инспекторот смета дека со повредата на прописите е сторено кривично дело, прекршок или повреда на работните обврски, должен е, без одлагање, да поднесе пријава за стореното кривично дело, барање за покренување на прекршочна постапка или барање за покренување на постапка за утврдување на одговорноста за сторената повреда на работните обврски.

Кога на органот на управата, организацијата или заедницата што врши јавни овластувања му е поднесено барање за покренување на постапка за утврдување на одговорноста за сторената повреда на работните обврски, за резултатот од постапката е должен да го извести органот на управната инспекција чиј инспектор го поднел барањето.

Член 22

Ако во вршењето на управниот надзор инспекторот смета дека определен општ акт не е во согласност со закон или друг пропис донесен врз основа на закон, ќе го извести за тоа органот на управата, организацијата или заедницата што врши јавни овластувања што го донел тој акт и ќе предложи рок во кој утврдените неправилности треба да се отстранат и за тоа ќе го извести органот што врши надзор над законитоста на работата на тој орган, организација или заедница.

Ако органот на управата, организацијата или заедницата што врши јавни овластувања не постапи по предлогот од став 1 на овој член, органот на управната инспекција ќе покрене иницијатива за поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на оспорениот општ акт.

Член 23

Граѓаните, организациите на здружениот труд и другите организации и заедници, кои во остварувањето на своите права, интереси и обврски ќе согледаат одредени негативности во работата на органите на управата, организациите или заедниците што вршат јавни овластувања, до органот на управната инспекција можат да покренуваат ини-

цијативи и да даваат предлози за вршење на инспекциски надзор.

Член 24

Со парична казна од 1.000 до 5.000 динари ќе се казни за прекршок функционерот што раководи со органот на управата односно раководниот орган или одговорното лице во организацијата или заедницата што врши јавни овластувања ако:

1. го спречи или попречува инспекторот во вршењето на инспекцискиот надзор или ако во определениот рок не му ги достави бараните податоци од член 15 на овој закон,

2. во определениот рок не ги изврши наредените мерки односно не го изврши решението за отстранување на утврдените неправилности од член 18 на овој закон, и

3. ако не постапи на начин кој му е определен, ги пречекори правата и должностите, неправилно ги применува прописите или не обезбеди ефикасно остварување на правата и интересите на работните луѓе, граѓаните и организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници.

За прекршокот од точка 3 на став 1 од овој член ќе се казни и службеното лице во органот на управата и организацијата или заедницата што врши јавни овластувања.

Член 25

Управната инспекција, според одредбите на овој закон, ќе се организира во рок од 3 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 26

Републичкиот секретар за законодавство и организација ќе го пропише образецот на легитимацијата во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 27

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

407.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УГОСТИТЕЛСКАТА ДЕЈНОСТ, ПОСРЕДУВАЊЕТО ВО ТУРИСТИЧКИОТ ПРОМЕТ И ЗА МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ ОБЈЕКТИ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за угостителската дејност, посредувањето во туристичкиот промет и за минималните технички услови на угостителските објекти,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 25 септември 1979 година.

Број 08-2345

25 септември 1979 година

Скопје

По овластување
од Претседателството на СРМ,
член на Претседателството,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УГОСТИТЕЛСКАТА ДЕЈНОСТ, ПОСРЕДУВАЊЕТО ВО ТУРИСТИЧКИОТ ПРОМЕТ И ЗА МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ ОБЈЕКТИ

Член 1

Во Законот за угостителската дејност, посредувањето во туристичкиот промет и за минималните технички услови на угостителските објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 39/77, 10/78 и 6/79), во член 16, во четиринаесеттиот ред, по зборот „приредби“ се додаваат зборовите:

„продавањето возни билети, прибавувањето на патни исправи, давањето туристички информации“.

Член 2

По член 18 се додаваат 8 нови членови кои гласат:

„Член 18-а

Туристичката организација на здружениот труд и другите даватели на туристички услуги се должни да:

1. работат во сообразност со деловните обичаи во туризмот;

2. ја обавуваат содржината и цената на секоја одделна услуга на начин достапен за туристите и да се придржуваат за нив;

3. издадат сметка на корисникот за извршената туристичка услуга;

4. одговорот на време на барањето и да ја извршат прифатената понуда според договорените услови;

5. се придржуваат за утврдените цени и услови според програмата за патување, односно аранжманот.

Член 18-б

Организирањето и спроведувањето на туристички патувања и излети се врши со давање збир на услуги, предвидени во програмата за патување, односно аранжманот.

Програмата за патување, односно аранжманот особено содржи: релација и термини на движењето и престојот, начин на превозот, услуги при престојот, вид и категорија на превозните средства, категорија на сместувањето, погранични формалности, здравствено-санитарни обезбедувања, монетарни размени, услуги со туристички водичи, цена на услугата и други услуги од значење за бараното туристичко патување.

Член 18-в

Ако услугите од програмата, односно аранжманот, се нецелосно и некавалитетно извршени, туристичката организација на здружениот труд, по барање на патникот, е должна да изврши сразмерно намалување на цената, под услов барањето да е доставено во рок од 8 дена од денот на завршувањето на патувањето.

Член 18-г

Туристичката организација на здружениот труд, доколку е тоа предвидено со договорот за аранжманот, може да бара зголемување на договорената цена само ако по склучувањето на договорот дошло до промена на курсот на размената на валутата или до промена на тарифите на превозникот кои влијаат врз цената на патувањето.

Ако зголемувањето на договорената цена надмине десет проценти, патникот може да го раскине договорот и да го поврати уплатениот износ без да ја надомести штетата.

Член 18-д

Туристичката организација на здружениот труд може да се откаже од договорот за патување, ако минималниот број на патници, предвиден во програмата, односно аранжманот, не се пријави, под услов патниците да бидат известени во рок кој не може да биде пократок од пет дена пред денот кога патувањето требало да започне и во целост да го врати износот што го примила од патникот, доколку е тоа утврдено со договорот за патување.

Член 18-ѓ

За ангажирање на угостителски капацитети и за вршење на определени угостителски услуги на туристите во текот на определено време, туристичката организација на здружениот труд склучува договор со угостителската организација на здружениот труд и друга организација која врши сместување и исхрана.

Во договорот од став 1 на овој член се определуваат условите за наем, односно за користење на угостителските капацитети, цената на услугата, како и надоместокот за неискористување на договорените услуги.

Член 18-е

Туристичката организација на здружениот труд на туристите што ги испраќа во угостителските објекти не може да им засметува поголеми цени за угостителските услуги од оние што се утврдени со договорот за ангажирање на угостителските капацитети или со ценовникот на угостителската организација на здружениот труд.

Член 18-ж

Врз основа на договорот за ангажирање на угостителски капацитети туристичката организација на здружениот труд е должна, на туристите што ги испраќа, да им ги предаде документите за патување и потврдата пред почетокот на патувањето.

Потврдата служи за доказ дека туристите се корисници на услугите и за пресметување на аранжманот со угостителските организации и другите организации со кои работи туристичката организација на здружениот труд.

На грбот на потврдата туристичката организација на здружениот труд ја наведува својата одговорност за штетата, неуредноста или за друга негода ако им биде причинета на туристите“.

Член 3

Во член 35, во третиот ред, по зборот „дејност“ се додаваат зборовите: „и посредување во туристичкиот промет“.

Во точка 1 на крајот точката и запирката се заменуваат со запирка и се додаваат зборовите: „и член 18-а, 18-б, 18-в, 18-г, 18-д, 18-ѓ, 18-е и 18-ж став 1;“.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

408.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија, издава

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧИ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за туристички водичи, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на

здружениот труд, одржана на 25 септември 1979 година.

Број 08-2346

25 септември 1979 година

Скопје

По овластување
од Претседателството на СРМ,
член на Претседателството,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧИ****Член 1**

Во Законот за туристички водичи („Службен весник на СРМ“ бр. 18/70) во член 2 ставот 2 се менува и гласи:

„Туристичкиот водич мора да има најмалку средна стручна подготовка и положен стручен испит за туристички водичи“.

Член 2

Член 3 се менува и гласи:

„Не се смета за туристички водич стручен работник на организациите на здружениот труд што вршат музејска, архивска, библиотечарска дејност и дејност на заштитата на спомениците на културата и на заштитата на природните реткости кога врши работа на водич во рамките на својата работа и работните задачи, како и лице што придружува група на екскурзија“.

Член 3

Член 4 се менува и гласи:

„Испитот се полага според утврдена програма.

Програмата за полагање на стручниот испит за туристички водич ја пропишува Туристичкиот сојуз на Македонија, по претходно прибавено мислење од факултетот за туризам и угостителство — Охрид.

Стручниот испит се полага пред комисија што ја формира Туристичкиот сојуз на Македонија“.

Член 4

Во член 6 ставот 2 се менува и гласи:

„По исклучок, трошоците од став 1 на овој член можат да ги надоместат организациите на здружениот труд и други самоуправни организации и заедници заинтересирани за услугите на туристичкиот водич.“

Член 5

Во член 10, став 3 зборовите „републичкиот секретар за образование, наука и култура“ се заменуваат со зборовите: „Туристичкиот сојуз на Македонија“

Член 6

Во член 11 ставот 1 се менува и гласи:

„Работите на туристичкиот водич за организациите на здружениот труд и други самоуправни организации и заедници може да ги врши само лице од член 2, став 2 на овој закон.“

Во став 2 зборовите „со работна организација“ се бришат.

Член 7

Член 12 се менува и гласи:

„Лицата што се здобиле со право да вршат дејност на туристички водич според досегашните прописи го задржуваат својството на туристички водич и според овој закон.“

Член 8

По член 12 се додаваат 2 нови члена 12-а и 12-б, кои гласат:

„Член 12-а

Програмата за полагање на стручниот испит и образецот на легитимацијата за туристички водичи ќе ги пропише Туристичкиот сојуз на Македонија во рок од 3 месеци од влегувањето во сила на овој закон.

Член 12-б

Програмата за полагање на стручниот испит и образецот на легитимацијата за туристички водичи се објавуваат во „Службен весник на СРМ“.

Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

409.

Врз основа на член 318, став 1, точка 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 септември 1979 година, дава

**АВТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊЕ
НА ЧЛЕН 3, СТАВ 2 НА ЗАКОНОТ ЗА
НАГРАДАТА „11 ОКТОМВРИ“**

Со член 2 на Законот за наградата „11 Октомври“ („Службен весник на СРМ“ бр. 36/77) е предвидено наградата „11 Октомври“ да може да се доделува:

— на поединец или на група творци — за најдобри трудови, дела и остварувања во областа на науката или уметноста, како и за најдобри практични остварувања, засновани врз творечка примена на науката, што се објавени, изложени, изведени, прикажани или постигнати во текот на една година, сметано од 1 јуни на изминатата година до 31 мај во годината во која се доделува наградата;

— на поединец за животно дело — за долгогодишно творење со осведочени вредности во науката или уметноста или остварување што претставува особено висок досег на науката или уметноста;

— на организации на здружениот труд — за долгогодишни особени остварувања во науката или уметноста.

Според член 3, став 2 на Законот, исто лице и организација на здружениот труд може да биде добитник на наградата само еднаш.

Во член 3 ставот 2 на Законот треба да се толкува така што исто лице може да биде добитник на наградата еднаш за едногодишни остварувања (член 2, алинеја прва) и еднаш за животно дело (член 2, алинеја втора).

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 08-2342
25 септември 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на
СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

410.

Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 15 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 септември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ООЗТ — АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ —
СКОПЈЕ ВО ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВА РЕ-
ЖИМОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ И
УЧЕСТВОТО НА СТУДЕНТИТЕ И ПРЕТСТАВНИ-
ЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО
САМОУПРАВУВАЊЕТО**

Се дава согласност на Статутот на ООЗТ — Архитектонски факултет во Скопје, во делот со кој се уредува режимот на запишување на студии и учеството на студентите и претставниците на општествената заедница во самоуправувањето, што го донесоа работниците на ООЗТ — Архитектонски факултет во Скопје, на референдумот одржан на 4. III. 1977 година.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 08-2344
25 септември 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на
СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

411.

Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 122 од Законот за основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 11/76) и член 45 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 септември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И
МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН ВИД „ДИМИТАР ВЛА-
ХОВ“ — СКОПЈЕ, НА ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУ-
ВААТ ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА УЧЕНИ-
ЦИТЕ И УЧЕСТВОТО НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ
НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО САМОУ-
ПРАВУВАЊЕТО И НА ОДРЕДБИТЕ ШТО СЕ ОД
ЗНАЧЕЊЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПОСЕБНИ-
ОТ ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС ВО ВРШЕЊЕТО НА
УСЛУГИ ОД СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА**

Се дава согласност на Статутот на Заводот за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ — Скопје, на делот со кој се

уредуваат правата и обврските на учениците и учеството на претставниците на општествената заедница во самоуправувањето и на одредбите што се од значење за остварувањето на посебниот општествен интерес во вршењето на услуги од социјалната заштита што го донесоа работниците на Заводот за рехабилитација на деца и младинци со општетен вид во Скопје, на референдумот одржан на 10. I. 1979 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2343
25 септември 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на
СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

412.

Врз основа на член 20 од Законот за студентските домови („Службен весник на СРМ“ бр. 27/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 13 јули 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА СТУДЕНТСКИОТ ЦЕНТАР ВО СКОПЈЕ

I. Се разрешува претставникот на општествената заедница во Советот на Студентскиот центар во Скопје, поради истекот на мандатот
Чедомир Лаковски.

II. За претставник на општествената заедница во Советот на Студентскиот центар во Скопје се именува

Митко Велков, директор на Републичкиот завод за унапредување на домаќинството во Скопје.

Број 08-2349
25 септември 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на
СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

413.

Врз основа на член 334, став 1, алинеја 8 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, член 2 и 35 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74, 36/76), Собра-

нието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржан на 13 јули 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ ЦЕНТАР НА УМЕТНОСТИТЕ ВО СКОПЈЕ

I. Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Универзитетскиот центар на уметностите во Скопје поради истекот на мандатот:

Славка Фиданова,
Томе Момировски,
Панче Миркуловски,
Петар Мазев,
Рамадан Мамут,
Љубица Дамјановска,
Медат Војника.

II. За претставници на општествената заедница во Советот на Универзитетскиот центар на уметностите во Скопје се именуваат:

Натка Пенушлиска, поранешен член на Балетот на Македонскиот народен театар во Скопје,
д-р Коста Балабанов, научен соработник во Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата во Скопје,

Васил Василев, професор по ликовно воспитување во гимназијата „Раде Јовчевски-Корчагин“ — Скопје,

Славко Нинов, драмски актер при Македонскиот народен театар — Скопје,

Цветанка Каџијану, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, професор во гимназијата „Орце Николов“ — Скопје,

Реџеп Златку, одговорен уредник на весникот „Флака е влазнимит“ — Скопје,

Добре Давидовски, член на Советот на ССМ, професор во гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово.

Број 08-2348
25 септември 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на
СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

414.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 13 јули 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИИТЕ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ПРЕДЛОЗИ ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН И ДИРЕКТОРИ НА ВИСОКООБРАЗОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Се именуваат претставници на општествената заедница во комисиите за изготвување на предлози

за избор на декан и директори во следните високообразовни организации:

— за декан на ООЗТ Економски факултет во Скопје:

д-р Александар Маневски, извршен секретар на Претседателството на ГК на СКМ — Скопје, Драгољуб Пејовски, заменик на генералниот директор на СОК на Македонија;

— за директор на ООЗТ Економски институт во Скопје:

Крсте Сарџовски, претседател на Извршниот совет на Собранието на општина Карпош — Скопје; Елена Ѓурковиќ, заменик републички секретар за наука и образование;

— за директор на Педагошката академија во Битола:

Нада Печијаревска, професор од Прилеп, Сотир Велјановски, претседател на Соборот на здружениот труд на општина Ресен;

— за директор на Вишата земјоделска школа во Струмица:

Цвета Буклиева, директор на Југобанка — филијала Штип,

Александар Дончев, директор на ООЗТ Земјоделски комбинат „Анска Река“ — Валаново.

Број 08-2350

25 септември 1979 година

Скопје

Претседател
на Собранието на
СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

415.

Врз основа на член 5, став 2 од Законот за премејот и катастарот на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 25 септември 1979 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СРЕДНОРОЧНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976—1980 ГОДИНА

I

Во Среднорочната програма за извршување на геодетски работи во периодот од 1976—1980 година, во предвидените работи за 1980 година, делот под А, се менува и гласи:

„Во 1980 година

А. Премер на рамничарски дел

ОПШТИНА СТРУМИЦА

Премер: — подготвителни работи за фотографско снимање, одредување на геодетска основа, дешифрирање на фотоснимци и пресметување на координати и коти на врзани точки, ќе се изврши во следните катастарски општини:

Цели катастарски општини:

Ангелци, Борево, Босилево, Балдовци, Гардошорци, Дабиља, Добрејци, Добрашинци, Драгомирово, Зубово, Еднокуево, Моноспитово, Муртино,

Петралинци, Петерово, Просениково, Радово, Ровово, Сарај, Седларци, Секирник, Ст. Балдовци, Сачево и Турново.

Дел од катастарски општини:

Баница, Банско, Бојково, Борисово, Василево, Вељуса, Владеви, Водоча, Габрово, Дражево, Дрвош, Гечерли, Иловица, Едрениково, Колешино, Коњарево, Куклиш, Мокриево, Мокрино, Нова Мала, Ново Село, Радичево, Свидовица, Смолари, Струмица — вон град, Сушево, Сушица, Требирино, Хамзали, Чанаклија и Штука.

Вкупна површина од 35.000 хектари“.

II

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 08-2347

25 септември 1979 година

Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

КОНКУРСИ

Врз основа на член 80 и 81, точка 1 од Статутот на ОЗТ „КАРПОШ“ за сервисирање и промет — Скопје, Работничкиот совет на работната организација

распишува

КОНКУРС

за пополнување на следното работно место:

1. Директор — реизбор

Услови:

Покрај општите услови за вработување предвидени со ЗЗТ и ЗРО, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

— да има завршено висока или виша стручна подготовка (економски смер) и пет години работно искуство на раководно работно место;

— да има организаторски способности и морално-политички квалитети;

— да не е осудуван за кривични дела од член 511 од ЗЗТ.

Молбите со потребните документи да се достават до Конкурсна комисија при ОЗТ „КАРПОШ“ за сервисирање и промет — Скопје.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (229)

Согласно член 61 и 64 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 35/73), Хотелско-угостителската работна организација „МАКЕДОНИЈАТУРИСТ“ — Скопје, како инвеститор на работите кои треба да се изведуваат во хотелот „САРАЈ“

распишува

КОНКУРС

за отстапување на изведување работи на доградба хотел „Сарај“ — Скопје по пат на прибирање понуди

Претсметковната вредност на работите изнесува — 6.000.000 динари.

Рокот за изведување на работите е десет месеци.

Надавањето ќе се одржи на ден 29. 10. 1979 година, во 10 часот во просториите на дирекцијата — техничко одделение, на ул. „Моша Пијаде“ бр. 12 — Скопје.

Понудувачите се должни понудите да ги достават по пошта или лично до одреденото време.

За потребни појаснувања и увид во документацијата понудувачите можат да се обратат до техничкото одделение на дирекцијата, секој ден од 8 до 10 часот. (230)

Работничкиот совет на Работната организација за промет на големо и мало „ОГРЕВ“ — Ѓорче Петров — Скопје

распишува КОНКУРС

за именување на директор на работната организација

Услови:

— Покрај општите услови предвидени со Законот за здружен труд, кандидатот треба да ги исполнува и следните услови:

— да има виша стручна подготовка,

— да има шест години работно искуство на одговорни работни места,

— да не е осудуван по член 511 од ЗЗТ.

Пријавите со потребните документи се доставуваат до РО „ОГРЕВ“ — Ѓ. Петров — Скопје (за Конкурсна комисија).

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Некомплетираните и неблаговремено поднесените документи нема да се земаат предвид. (241)

Советот на Економскиот факултет — Скопје

распишува КОНКУРС

— за избор на еден наставник на неодредено време во сите звања по предметот ОСНОВИ НА СМЕТКОВОДСТВОТО;

— за избор на еден асистент на неодредено време по предметот ОСНОВИ НА СТАТИСТИКАТА.

Кандидатите, покрај општите услови, треба да ги исполнуваат и посебните услови за избор по звањето, определени со Законот за високото образование и Статутот на Факултетот.

Пријавите се поднесуваат во архивата на Факултетот во рок од 15 дена од објавувањето на конкурсот. (243)

Конкурсна комисија при МУЗИЧКОТО УЧИЛИШТЕ во Штип

распишува ПОВТОРЕН КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:

1. Професор по ВИОЛИНА 1 извршител
2. Професор по КЛАВИР 2 извршители
3. Професор по ТРОМБОН и ХОРНА 1 извршител

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да имаат завршено музичка академија или висока музичка школа, соодветен отсек.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Пријавите со потребните документи со кои се докажува дека кандидатот ги исполнува условите да се доставуваат до Конкурсна комисија на Музичкото училиште во Штип.

Стан не е обезбеден.

Личен доход по Правилникот за распоредување на доходот и средствата за распределба на личните доходи на училиштето. (227)

Врз основа на член 70 и 71 од Статутот, Работничкиот совет при ЗИК „МАЛЕШ“, ООЗТ „СТОЧАРСТВО“ — Берово

распишува КОНКУРС

за избор на инженир-агентово инженер-агента на ООЗТ

Покрај општите услови предвидени со ЗЗТ и Законот за работните односи кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

1. да има завршено ветеринарен или земјоделски факултет со 5 години работно искуство во струката;

2. да има завршено виша земјоделска или виша економска школа со 6 години работно искуство во струката;

3. да има најмалку 4 години работно искуство во вршење на раководни работи и работни задачи што ја чинат основната дејност на ООЗТ;

4. да поседува морално-политички квалитети и организациони и други способности;

5. да не е под истрага и да не е осудуван за кривични дела по член 511 од Законот за здружениот труд.

Кон пријавата кандидатот треба да достави:

— диплома за завршено образование,

— потврда за работно искуство во струката и за вршење на раководни работи и работни задачи,

— уверение дека не е под истрага и не е осудуван за кривични дела по член 511 од ЗЗТ.

Пријавите со потребната документација да се доставуваат до Конкурсна комисија при ЗИК „МАЛЕШ“, ООЗТ „СТОЧАРСТВО“ — Берово.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (242)

СОДРЖИНА

406	Закон за управната инспекција — —	701
407	Закон за дополнување на Законот за угостителската дејност, посредувањето во туристичкиот промет и за минималните технички услови на угостителските објекти — — — — —	---
408	Закон за изменување и дополнување на Законот за туристички водичи — — —	704
409	Автентично толкување на член 302 на Законот за наградата „11 Октомври“ —	705
410	Одлука за давање согласност на Статутот на ООЗТ Архитектонски факултет — Скопје во делот со кој се уредува режимот на запишување на студии и учеството на студентите и претставниците на општествената заедница во самоуправувањето — — — — —	705
411	Одлука за давање согласност на Статутот на Заводот за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ — Скопје, на делот со кој се уредуваат правата и обврските на учениците и учеството на претставниците на општествената заедница во самоуправувањето и на одредбите што се од значење за остварувањето на посебниот општествен интерес во вршењето на услуги од социјалната заштита — — — — —	705
412	Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на Студентскиот центар во Скопје — — — — —	706
413	Одлука за разрешување и именување на претставници на општествената заедница во Советот на Универзитетскиот центар на уметностите во Скопје — — —	706
414	Одлука за именување претставници на општествената заедница во комисиите за изготвување на предлози за избор на декан и директори на високообразовни организации — — — — —	706
415	Програма за изменување на Среднорочната програма за извршување на геодетски работи во периодот од 1976 до 1980 година — — — — —	707